



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ
УП 1 Бр.08-576
03.01.2020 година
С к о п ј е

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги врз основа на член 18 став 1 алинеја 1 и член 20 став 1 алинеја 10¹, член 65 ставови 1 и 4 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18 и 27/19), а во врска со член 69 ставови 1 и 4, член 70 ставови 1, 4, 6, 9, 10, 11 и 12, член 71, член 74, член 79, член 80 и член 81 од истиот Закон, член 15 став 1 алинеја 1, член 39 став 1 алинеја 10 и член 51 став 1 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (Пречистен текст) бр.01-3732/1 од 29.07.2019 година, а во врска со Писменото барање од заинтересирана страна, Универзитетот во Тетово бр.03-1774/1 од 04.12.2019 година (наш Уп1.бр.08-536 од 04.12.2019 година), Студијата за утврдување на оправданоста за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за непрофитно радио на локално ниво, на подрачјето на општина Тетово, наш арх.бр.08-5507/1 од 23.12.2019 година и Заклучокот бр.02-34/2 од 03.01.2020 година, на својата 1-ва седница одржана на 03.01.2020 година, ја донесе следната:

О Д Л У К А
за објавување на јавен конкурс за доделување
дозвола за непрофитна радиодифузна установа за радио емитување на програмски
сервис на локално ниво

1. Се објавува јавен конкурс за доделување 1 (една) дозвола за непрофитна радиодифузна установа за радио емитување на програмски сервис, наменет за студентската популација, на подрачјето на општина Тетово, на локално ниво, на албански и македонски јазик, кој ќе се емитува преку радиофреквенција определена од страна на Агенцијата за електронски комуникации на РСМ, и тоа: 107.2 MHz.²

2. Дозволата ќе се додели за временски период од 9 (девет) години и не може да се пренесува на друго лице.

3. Кандидатите на конкурсот треба да ги исполнат минималните технички, просторни, финансиски и кадровски услови, утврдени во Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување („Службен весник на Република Македонија“ бр.172/14 и 76/15), кои се образложени и допрецизирани во Конкурсната документација.

4. Техничките карактеристики и параметри определени од страна на Агенцијата за електронски комуникации на РСМ согласно со Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“, бр.39/14, 188/14, 44/15, 193/15, 11/18 и 21/18) и Законот за изменување и дополнување на Законот за електронските комуникации („Службен

¹ Алинеите 8 и 9 се избришани, види: член 8 од Закон за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.248/18).

² На радиофреквенцијата определена од страна на Агенцијата за електронски комуникации на РСМ, регистрирани се голем број на радиоемисии од соседните држави со високо ниво. Поради тоа идниот корисник треба да се согласи на евентуална појава на интерференции од соседните држави.

весник на Република Северна Македонија“, бр.98/19 и 153/19) и прописите донесени врз основа на него, се образложени и допрецизирани во Конкурсната документација и одобрението за користење радиофреквенција издадено од Агенцијата за електронски комуникации на Република Северна Македонија.

5. Доставените пријави на конкурсот, Агенцијата ќе ги оценува врз основа на следните критериуми, на следниот начин на бодирање:

1. Предвидена застапеност на програма произведена од страна на самиот радиодифузер (in-house production) и продукција на македонски аудио дела		17 бода
<ul style="list-style-type: none"> • предвидена застапеност на програма произведена од страна на самиот радиодифузер (in-house production), во текот на неделата <ul style="list-style-type: none"> - до 50% од говорниот дел од програмата - над 50% од говорниот дел од програмата 	10 бода	
	17 бода	
2. Квалитет, жанровска и тематска разновидност на содржините		17 бода
<ul style="list-style-type: none"> - 3 (три) видови програми од говорниот дел од програмата - над 3 (три) видови програми од говорниот дел од програмата 	10 бода	
	17 бода	
3. Застапеност на програми со кои се поттикнува развој и зачувување на националната култура		17 бода
<ul style="list-style-type: none"> • програми со кои се поттикнува развој и зачувување на националната култура, емитувани на годишно ниво <ul style="list-style-type: none"> - до 15 часа во текот на годината - над 15 часа во текот на годината • емитувана инструментална музика од македонски автори, вокална и/или вокално-инструментална музика на јазикот/јазиците на кој/кои ќе се емитува говорниот дел од програмата, во текот на денот <ul style="list-style-type: none"> - до 30% од вкупно емитуваната музика - над 30% од вкупно емитуваната музика 	5 бода	
	8 бода	
4. Застапеност на информации и содржини од значење за целната група од подрачјето во кое ќе се емитува програмскиот сервис, во текот на неделата		7 бода
<ul style="list-style-type: none"> - до 3 часа од говорниот дел од 	4 бода	

програмата		
- над 3 часа од говорниот дел од програмата	7 бода	
5. Бројот и структурата на вработените потребни за вршење на дејноста (најмалку 3 вработени, од кои 2 новинари со ВСС)		10 бода
- 5.1. број на вработени		
- До 4 вработени	3 бода	
- Над 4 вработени	5 бода	
- 5.2. структура на вработените		
- До 3 новинари	3 бода	
- Над 3 новинари	5 бода	
6. Технички услови за производство на програмите		7 бода
7. Понудено време на дневно емитувана програма		7 бода
- од 4 до 10 часа	4 бода	
- над 10 часа	7 бода	
8. Просторни услови за вршење на дејноста		7 бода
9. Понудени гаранции за финансиската способност за остварување на дејноста		7 бода
10. Понуден рок на започнување со вршење на дејноста		4 бода
- до 6 месеци од денот на издавање на дозволата	4 бода	
- над 6 месеци од денот на издавање на дозволата	2 бода	
	Вкупно	100 бода

6. За дозволата за радио емитување се плаќа годишен надоместок за секоја тековна година, почнувајќи од датумот на доделувањето на дозволата, на сметка на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, во рок од 30 дена од денот на приемот на фактурата издадена од Агенцијата.

Начинот на пресметка, фактурирање и наплата на надоместокот за дозволата ги утврдува Агенцијата согласно член 80 од напред цитираниот Закон и согласно Правилникот за процедурите на финансиското и сметководственото работење на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“, бр.185/14), Правилникот за форматите на програмските сервиси на радиодифузерите („Службен весник на Република Македонија“, бр.172/14) и Правилникот за подрачјата на емитување на

телевизиски и радио програмски сервиси („Службен весник на Република Македонија“, бр.172/14).

7. За користење на радиофреквенциите се плаќа годишен надоместок согласно со Законот за електронските комуникации и Правилникот за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции, на Агенцијата за електронски комуникации („Службен весник на Република Македонија“, бр.161/14, бр.55/17 и бр.88/18).

Надоместокот за користење радиофреквенции се плаќа на сметка на Агенцијата за електронски комуникации за секоја тековна година однапред почнувајќи од датумот на важењето на одобрието за користење радиофреквенции.

8. За определување на предавателната фреквенција, микролокација, максималната ефективна иззрачена моќност (ЕРП), насоченоста на антенскиот систем, како и за другите технички параметри што не се определени со оваа Одлука и со конкурсната документација, кандидатите се должни (по подигањето на документацијата од Агенцијата и добивањето потврда од Агенцијата за подигнатата документација) да се обратат во Агенцијата за електронски комуникации, каде ќе ги добијат деталните технички параметри, кои се составен дел на конкурсната документација и според кои ќе треба да се изработи техничкиот елаборат за предавателниот дел.

Пријавувањето на кандидатите во Агенцијата за електронски комуникации треба да биде со истиот назив како и во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

9. Кандидатите на Конкурсот поднесуваат пријави на посебен образец, чија форма и содржина ги пропишува Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, кој се објавува на веб страницата на Агенцијата.

Конкурсната документација и образецот - Пријава, можат да се подигнат во архивата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Палата „Панко Брашнарлов“, ул.„Македонија“ бр.38, Скопје, секој работен ден од 8:00 до 16:00 часот.

За документацијата се плаќа надоместок во износ од 60.000,00 (шеесетилјади) денари на жиро сметка: 300000000618023 на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Банка депонент: Комерцијална банка АД Скопје.

10. Пријавата се поднесува во затворен плик до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Палата „Панко Брашнарлов“, ул.„Македонија“ бр.38, Скопје, со назнака „Пријава за учество на јавен конкурс за доделување дозвола за непрофитна радиодифузна установа за радио емитување на програмски сервис на локално ниво, на подрачјето на општина Тетово“.

Обрасците и прилозите кон Пријавата за учество на јавен конкурс за доделување дозвола за непрофитна радиодифузна установа за радио емитување на програмски сервис на локално ниво, на подрачјето на општина Тетово, треба да бидат систематизирани по редослед и реден број на образец, односно Прилог кон Пријавата, при што кај секој прилог кон пријавата, на првата страна на десниот горен агол од листот да биде наведен соодветниот реден број (Пример бр. ____).

Пријавата, со придружната документација од член 73 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, се поднесува во 2 (два) примерока (оригинал и копија).

11. Пријавата може да се достави препорачано по пошта или со предавање во архивата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

12. Пријавата се поднесува во рок од 90 (деведесет) дена.

Рокот за поднесување на пријавите тече од првиот нареден ден од денот на објавувањето на оваа Одлука во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Пријавите се поднесуваат во рокот определен со оваа Одлука на начин, форма, број на примероци и со содржина предвидена во Конкурсната документација.

Пријавите на кандидатите кои нема да го платат надоместокот за документацијата, кои ќе бидат поднесени по истекот на рокот определен со оваа Одлука, како и некомплетните и неуредно пополнетите пријави и пријавите кои нема да бидат поднесени во 2 (два) примерока (оригинал и копија), нема да се разгледуваат.

Дополнителни информации, во врска со објавениот јавен конкурс, може да се добијат од следните лица:

- за програмскиот концепт: Огнен Неделковски тел: 02/3103-410; Несрин Махмут тел: 02/3103-425;

- за сопственичката структура и кадровските услови: Катерина Донева тел: 02/3103-422;

- за техничките и просторните услови: м-р Арѓенд Џелили тел: 02/3103-407;

- за финансиските услови: Горан Радуновиќ тел: 02/3103-433; Весна Симоновска тел: 02/3103-437; и

- за општи податоци и правни прашања: м-р Ивона Муфишева тел: 02/3103-413; м-р Тања Лазороска тел: 02/3103-412.

13. Пријавите кои ќе бидат поднесени на овој јавен конкурс, ќе бидат јавно отворени, во седиштето на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Палата „Панко Брашнарков“, ул.„Македонија“ бр.38, Скопје, една недела по истекот на рокот за поднесување на пријави, утврден во точка 12 на оваа одлука.

Информацијата за денот и часот на јавното отварање ќе биде објавена на веб-страницата на Агенцијата: www.avmu.mk.

14. Одлуката за доделување на дозвола за непрофитна радиодифузна установа за радио емитување на програмски сервис, наменет за студентската популација, на подрачјето на општина Тетово, на локално ниво, на албански и македонски јазик, ќе биде донесена во рок од 30 (триесет) дена од денот на одржаното јавно отворање на пријавите, наведен во точка 13 на оваа одлука.

Кандидатите на конкурсот ќе бидат известени за одлуката за доделување на дозволата, во рок од 7 (седум) дена од денот на нејзиното донесување.

15. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“, на веб-страницата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, како и во најмалку 2 (два) дневни весници од кој едниот дневен весник е на јазикот на заедницата која не е во мнозинство, а го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Северна Македонија, а влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Образложение

До Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на 04.12.2019 година, од страна на Универзитетот во Тетово, беше доставено Писмо за намера за отварање на едно непрофитно радио бр.03-1774/1 од 04.12.2019 година (наш Уп1.бр.08-536 од 04.12.2019 година), кое ќе придонесе за подобро информирање на студентите и на пошироката публика преку емитување образовни, информативни и забавни емисии. Радиото ќе овозможело промовирање на активностите на Универзитетот, како и организирање на различни трибини, дебати за различни настани, како и забава за студентите на универзитетот и за слушателите на радиото воопшто, при што од Агенцијата беше побарана информација за потребните документи кои согласно со Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги подносителот на барањето треба да ги достави за добивање дозвола за вршење дејност на непрофитно радио.

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, согласно член 70 став 4 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 04.12.2019 година, се обрати со

писмен допис до Агенцијата за електронски комуникации за да побара информација дали има слободна фреквенција во подрачјето на општина Тетово и ако има до Агенцијата да достават начелни технички параметри врз основа на кои ќе се изработи техничко решение за емитување на радио програма (Допис наш Уп1 бр.08-536). Агенцијата за електронски комуникации, на 12.12.2019 година со Допис бр.0805-3382/2 од 12.12.2019 година (наш арх.бр.08-536 од 12.12.2019 година), одговори дека „врз основа на техничката анализа од страна на Секторот за радиокомуникации и најновите мерења, во реонот на градот Тетово, во тетовскиот регион регистрирани се голем број на радиоемисии од соседните држави со високо ниво. Поради тоа идниот корисник треба да се согласи на евентуална појава на интерференции од соседните држави. Начелни параметри според кои треба да се изработи техничко решение за покривање на градот Тетово се следните: Можна локација на предавател: Тетово кале; Ефективна иззрачена моќност: 300W; Фреквенција: 107.2 MHz“.

На 10.12.2019 година, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги до Универзитетот во Тетово достави Известување наш Уп1 бр.08-536 од 10.12.2019 година за преземените дејствија од страна на Агенцијата и му беше објаснета постапката за доделување дозвола за непрофитна радиодифузна установа за радио емитување пропишаната во Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

Во однос на евентуалната појава на интерференции од соседните држави, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го извести подносителот на барањето со писмен допис – Известување (наш Уп1 бр.08-536 од 12.12.2019 година) и побара од него да се изјасни дали е согласен со наведените услови, односно дали и при вакви услови е заинтересиран за добивање дозвола за радио емитување. На 16.12.2019 година од страна на Универзитетот во Тетово до Агенцијата беше доставено Известување бр.13-1820/1 од 13.12.2019 година (наш Уп1 бр.08-536 од 16.12.2019 година) дека со ваквите услови се согласуваат и дека и понатаму се заинтересирани за добивање на дозвола за радиоемитување.

Во член 70 став 4 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги е предвидено дека доколку согласно со Планот за доделување и користење на радиофреквенциите, се утврди дека има слободни радиофреквенции, Агенцијата ќе изработи студија со која ќе ја утврди оправданоста за објавување на јавен конкурс, а особено од аспект на исполнувањето на целта на овој закон, како и од аспект на потребите на публиката.

Следствено на наведеното, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги изработи Студија за утврдување на оправданоста за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за непрофитно радио на локално ниво, на подрачјето на општина Тетово, наш арх.бр.08-5507/1 од 23.12.2019 година, која е објавена на веб страницата на Агенцијата на 23.12.2019 година.³ Студијата се изработи за да се утврди оправданоста за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за непрофитна радиодифузна установа за радио емитување на програмски сервис на локално ниво, на подрачјето на општина Тетово, притоа анализирајќи неколку важни аспекти, како што се законската рамка и важност на непрофитните радиостаници, програмската понуда на постојните радиостаници на ова подрачје, нивната слушаност во 2017 и 2018 година како и во првиот, вториот и третиот квартал од 2019 година, и податоци за потенцијалната публика.

Наодите од Студија за утврдување на оправданоста за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за непрофитно радио на локално ниво, на подрачјето на општина Тетово, наш арх.бр.08-5507/1 од 23.12.2019 година покажаа дека постои оправданост за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за непрофитно радио на локално ниво, на подрачјето на општина Тетово, што детално може да се утврди од текстот на самата Студија.

Следствено на напред наведеното, а имајќи предвид дека согласно Планот за доделување и користење на радиофреквенциите се утврди дека има слободни радиофреквенции, по што беше изработена Студија со која се утврди дека постои оправданост за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за непрофитно радио на

³ <https://avmu.mk/wp-content/uploads/2017/06/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D1%82%D0%B2%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%98%D0%B0%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE-%D0%B2%D0%BE-%D0%A2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE.pdf>

локално ниво, на подрачјето на општина Тетово (наш арх.бр.08-5507/1 од 23.12.2019), врз основа на член 18 став 1 алинеја 1 и член 20 став 1 алинеја 10⁴, член 65 ставови 1 и 4 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18 и 27/19), а во врска со член 69 ставови 1 и 4, член 70 ставови 1, 4, 6, 9, 10, 11 и 12, член 71, член 74, член 79, член 80 и член 81 од истиот Закон, член 15 став 1 алинеја 1, член 39 став 1 алинеја 10 и член 51 став 1 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (Пречистен текст) бр.01-3732/1 од 29.07.2019 година и Заклучокот бр.02-34/2 од 03.01.2020 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на 1-та седница, одржана на 03.01.2020 година, донесе Одлука како во диспозитивот, која ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“, на веб-страницата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, како и во најмалку 2 (два) дневни весници од кој едниот дневен весник е на јазикот на заедницата која не е во мнозинство, а го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Северна Македонија, која влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

**Агенција за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги,
Претседател на Советот,**

Лазо ПЕТРУШЕВСКИ, с.р.

⁴ Алинеите 8 и 9 се избришани, види: член 8 од Закон за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.248/18).